



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**  
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335  
[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

Бр . | 03-210/7  
од 23.11.2016 год.  
С к о п ј е

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА  
ЗА 12 /2016 и 01/2017**

**Понеделник :**

Доручек: интегрален леб со мазиво од топено сирење со напивка од шипка со мед и лимон  
Прва ужина: ресана  
Ручек: Вариво од леќа , варено јајце и салата цвекло  
Втора ужина: десертни житарки

**Вторник:**

Доручек: чокомакс со млеко  
Прва ужина:овошен густ сок од праска  
Ручек: чорба од грашак со јунешко месо и салата од морков и зелка  
Втора ужина: пица со доматино пире, кравји кашкавал и печурки

**Среда:**

Доручек: интегрален леб со мазиво од путер и мармалад од шипка и бело млеко  
Прва ужина: свежо јаболко  
Ручек: компир манџа со компир и јун. месо и салата витаминска  
Втора ужина: бомбици со варена пченица и суво овошје (суво грозје , сува смоква и сува слива)

**Четврток:**

Доручек: макарони со урда и павлака и напивка од шипка со мед и лимон  
Прва ужина: сезонско овошје – киви или мандарина  
Ручек: зелка подварок со јунешко месо и салата од корнишони и цвекло  
Втора ужина: милиброд со суво овошје

**Петок:**

Доручек: пченкарни снегулки со јогурт  
Прва ужина: банана  
Ручек: ориз манџа со пилешко и печурки и салата од цвекло и морков  
Втора ужина: чоко бисквит

**Дата на изготвување:** 23.11. 2016, примена на листата во кујна од 01.12.2016 год.

**Креирал:** Габриела Стевковска

**Директор,** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од  
МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**  
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335  
[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart__rasadnik@yahoo.com)

**Бр . I 03-210/7**  
**од 23.11. 2016 год.**  
**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ПРВА И ТРЕТА НЕДЕЛА ЗА 12 /2016 и 01/2017**

**Понеделник :**

Доручек: тарана со сирење и павлака и со напивка од шипка  
Прва ужина: пасиран компот од праска  
Ручек: Вариво од леќа , варено јајце и салата цвекло  
Втора ужина: бисквита со јаболко

**Вторник:**

Доручек: чоколино со млеко  
Прва ужина: овошен густ сок од кајсија  
Ручек: чорба од грашак со јунешко месо и салата од морков и зелка  
Втора ужина: свежо овошје пасирано

**Среда:**

Доручек: гриз со млеко и жолчка и бело млеко  
Прва ужина: банана  
Ручек: компир манџа со компир и јун. месо и салата витаминска  
Втора ужина: бомбици со варена пченица и суво овошје (грозје или смоква) и сок

**Четврток:**

Доручек: макарони од пченично брашно без јајца со урда и павлака и напивка од шипка со лимон и мед  
Прва ужина: свежо пасирано овошје  
Ручек: зелка подварок со јунешко месо и салата од корнишони и цвекло  
Втора ужина: милиброд со суво овошје и сок

**Петок:**

Доручек: бисквити со млеко  
Прва ужина: овошен сок од јаболко  
Ручек: ориз манџа со пилешко и печурки и салата од цвекло и морков  
Втора ужина: банана пасирана или овошна салата од рендано јаболко , круша и банана

**Дата на изготвување:** 23.11. 2016, примена на листата во кујна од 01.12.2016 год.

**Креирал:** Габриела Стевковска

**Директор, Габриела Стојановска**

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год.**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**  
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335  
[www.idg-8mart-skopje.org.mk](http://www.idg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

**Бр . I 03-210/7**  
**од 23.11.2016 год.**  
**С к о п ј е**

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 2-6 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 12 /2016 и 01/2017**

**Понеделник :**

Доручек: интегрален леб со намаз од путер и кашкавал и напивка од шипка со мед и лимон  
Прва ужина: густ овошен сок од кајсија  
Ручек: Вариво од грав и салата од корнишони  
Втора ужина: тортица со овошно полнење

**Вторник:**

Доручек: интегрален леб со мазиво од путер и мед и бело млеко  
Прва ужина: свежо јаголко  
Ручек: боранија со јунешко месо и свежа салата од зелка, морков и краставица  
Втора ужина: солена пита со урда или проја со сирење и праз

**Среда:**

Доручек: интегрален леб со мазиво од туна, путер, јајце и кис. краставица и напивка од шипка  
Прва ужина: компот од праски  
Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка  
Втора ужина: печена тиква и бисквита

**Четврток:**

Доручек: чоко макс со млеко  
Прва ужина: мандарина  
Ручек: супа со просо и зеленчук, ослич риба и компир салата со кромид и магнонос  
Втора ужина: торта со бисквити и пудинг од чоколадо

**Петок:**

Доручек: палента со кравја урда и јогурт  
Прва ужина: свежо овошје  
Ручек: манџа со макарони и пилешко месо –стек и салата сезонска  
Втора ужина: вафел од обланда со чоколаден прелив

**Дата на изготвување:** 23.11. 2016, примена на листата во кујна од 01.12.2016 год.

**Креирал:** Габриела Стевковска

**Директор,** Габриела Стојановска

**Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год**



**ЈДГ "8 МАРТ"-НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА ВО ГРАД СКОПЈЕ**  
лоциран на ул."Христо Татарчев"бр.45 тел 389 2.2779-229 и факс 389 2 2775-335  
[www.jdg-8mart-skopje.org.mk](http://www.jdg-8mart-skopje.org.mk) e-mail [osmimart\\_rasadnik@yahoo.com](mailto:osmimart_rasadnik@yahoo.com)

Br. III 03-210/7  
od 23.11.2016 god.  
S k o p j e

**ЛИСТА ЗА ЈАДЕЊЕ ЗА ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ВТОРА И ЧЕТВРТА НЕДЕЛА ЗА 12 /2016 и 01/2017**

**Понеделник :**

Доручек: шпагети од пченично брашно без јајца со урда и напивка од шипка со лимон  
Прва ужина: густ овошен сок од праска и бисквити  
Ручек: Вариво од грав и салата од корнишони  
Втора ужина: банана пасирана

**Вторник:**

Доручек: гриз со млеко и жолчка  
Прва ужина: свежо јаголко рендано/пасирано со варен ориз  
Ручек: боранија со јунешко месо и свежа салата од зелка, морков и краставица  
Втора ужина: фрутолино

**Среда:**

Доручек: варен ориз со млеко  
Прва ужина: густ овошен сок од кајсија и бисквити  
Ручек: ориз со пилешко и салата од свежа зелка  
Втора ужина: пасирана тиква со бисквити и млеко

**Четврток:**

Доручек: чоколино  
Прва ужина: банана  
Ручек: супа со просо и зеленчук, ослич риба и компир салата со кромид и магнонос  
Втора ужина: пасирана торта со бисквита и пудинг или милиброд натопен во млеко

**Петок:**

Доручек: палента со кравја урда и јогурт  
Прва ужина: сок овошен  
Ручек: манџа со макарони и пилешко месо –стек и салата сезонска  
Втора ужина: банана/ чоко бисквит

**Дата на изготвување:** 23.11. 2016, примена на листата во кујна од 01.12.2016 год.

**Креирал:** Габриела Стевковска

**Директор,** Габриела Стојановска

Листата за планирани оброци е изготвена согласно добиени насоки за изготвување на истата – допис од МТСП на РМ издаден под арх. Бр. 11-9965/1 од 27.10.2015 год.